

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Неџат Бајрами од с. Џепчиште, Тетово УП2 09-259/22 од 15 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1254 од 18 ноември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1254 од 18 ноември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Неџат Бајрами од с. Џепчиште, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-259/22 од 15 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1254 од 18 ноември 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција – трафостаницата ТС Џепчиште 1 која е преоптоварена во моментот, е во фаза на реконструкција и сеуште не е заменета на терен со новата трафостаница.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 23 декември 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-259/22 од 15 декември 2022 година со прилог:
 - Решение за одбивање бр. 11-1254 од 18 ноември 2022 година на КЕЦ Тетово
 - Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 15 ноември 2022 година
 - Решение за легализација
 - Уверение дека КП на жалителот е вон градежен реон
 - Имотен лист бр. 2323 за КП бр. 1101/1, КО Џепчиште
 - Податоци за оптоварување на трафостаница
 - Приговор
2. Дополнителни докази од 14 декември 2022 година со прилог:
 - GIS скица

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да достави подетални информации за статусот на постапката за реконструкција на ТС Џепчиште 1, со прогнозирани временски рокови за завршување и отпочнување со реализација на приклучоци во тоа подрачје, при што на 26 декември беше доставена информација дека најдоцна до 15 февруари ќе биде реализирана новата траофстаница, при што на седница одржана на 3 јануари 2023 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и 101/22) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–259/22
12 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски